



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува по издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 13 април 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XL

Цена на овој број е 39 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

150.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ВО 1984 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се регулираат купувањето и продажбата на девизи на единствениот девизен пазар помеѓу основните и другите организации на здружен труд и други општествени правни лица, од една страна (во натамошниот текст: организации на здружен труд) и банките овластени за работи со странство, од друга страна (во натамошниот текст: овластените банки), помеѓу овластените банки непосредно и на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар, како и помеѓу Народната банка на Југославија и овластените банки на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

Купувањето и продажбата на девизи во непосредните контакти помеѓу овластените банки, помеѓу овластените банки и организациите на здружен труд и купувањето на девизи од страна на Народната банка на Југославија се врши според важечките курсеви и продажните курсеви од Листата на курсевите на меѓубанкарскиот состанок.

Купување и продажба на девизи на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар се врши:

1) помеѓу Народната банка на Југославија и овластените банки по горните или долните курсеви од Интервенционата курсна листа на Народната банка на Југославија и Ориентационата курсна листа на Народната банка на Југославија;

2) помеѓу овластените банки по курсевите во рамките на распонот помеѓу долните и горните курсеви од Интервенционата курсна листа на Народната банка на Југославија и Ориентационата курсна листа на Народната банка на Југославија.

I. Купување и продажба на девизи по основ на задолжителна продажба на девизи над утврдените репродукциони потреби

2. Организациите на здружен труд што остваруваат девизи почнувајќи од 1 јануари 1984 година се должни, согласно со член 69а став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот), износот на девизи над општествено признатите репродукциони потреби да ги продаваат на овластената банка веднаш, а најдоцна во рок од два дена од денот на приливот на девизите заради вклучување во тековите на единствениот девизен пазар.

Овластената банка кај која се води девизната сметка е должна веднаш при одобрувањето на приливот на девизната сметка на односната организација на здружен труд,

износот на девизите од став 1 на оваа точка да го издвои на посебна сметка што задолжително ја отвора за тие средства.

За противвредноста на девизите издвоени во смисла на став 2 од оваа точка, овластената банка на организацијата на здружен труд истовремено ѝ дозначува динарска противвредност за дефинитивно откупените девизи во корист на нејзината жиро-сметка.

3. Девизите откупени по основ на точка 2 став 1 од оваа одлука, овластената банка е должна веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на откупот на тие девизи, да ги продаде на единствениот девизен пазар за општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд.

Овластената банка може да купува девизи на единствениот девизен пазар само за конкретни плаќања спрема странство кои втасуваат во рок од два наредни работни дена од денот на купувањето на девизите.

4. Овластените банки можат на единствениот девизен пазар да купуваат и да продаваат девизи само заради извршување на конкретни налози за плаќање спрема странство во рамките на општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд, и тоа по следниот редослед:

- 1) за плаќање на обврските по кредити спрема странство;
- 2) за плаќање на конвенциски обврски во странство;
- 3) за плаќање аванс за стоковни кредити;
- 4) за плаќање на репродукционен материјал кој служи за производство заради извоз;
- 5) за други репродукциони потреби.

Овластените банки можат во непосредни контакти и на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар да купуваат и продаваат девизи заради извршување на обврските спрема овластените банки во земјата создадени во согласност со одредбите на Одлуката за регулирање на изворите и начинот на враќање на девизи на овластените банки кои од својот вкупен девизен потенцијал ги платиле фиксните и гарантираните обврски за сметка на определени општествени правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/83).

Овластената банка што купува девизи е должна на овластената банка која продава девизи да ѝ поднесе писмен доказ за кои намени од ст. 1 и 2 на оваа точка купува девизи.

5. Овластената банка е дожна за секоја организација на здружен труд посебно да обезбеди евиденција за откупените девизи и за продадените девизи по намените од точка 4 ст. 1 и 2 на оваа одлука. Документацијата врз основа на која е извршен откупот односно продажбата на девизи, се држи средена кон таа евиденција за потребите на контролата.

II. Купување и продажба на девизи со право на реоткуп

6. Дел од девизите што ги задржува за своите општествено признати репродукциони потреби, организацијата на здружен труд може да ѝ продаде од својата девизна

сметка на овластената банка кај која се води девизната сметка, а овластената банка е должна понудениот износ на девизи да го откупи.

Ако продажба и откуп на девизи во смисла на став 1 од оваа точка се врши врз основа на купопродажен договор склучен помеѓу организација на здружен труд и овластената банка, овластената банка е должна за вредноста на купените девизи од став 1 на оваа точка, на организацијата на здружен труд да ѝ отвори посебна „евиденциона девизна сметка“ заради остварување на правото на повторен откуп на девизи.

7. Овластената банка на посебна девизна сметка ги води девизите откупени во смисла на член 74 од Законот.

8. Девизите од точка 6 на оваа одлука овластената банка може да им ги продава на организациите на здружен труд или на овластените банки непосредно и на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар за конкретни плаќања што втасуваат во рок од два наредни дена пред денот на втасувањето на плаќањето.

Овластената банка што им продава девизи на овластените банки, со заклучница го утврдува рокот за повторен откуп на девизи за потребите на организациите на здружен труд што ги продале девизите.

Овластената банка може да купува девизи само за втасани конкретни плаќања спрема странство што втасуваат во рок од два наредни работни дена, сметајќи од денот на купувањето на девизите, и тоа за потребите на организациите на здружен труд, кои во смисла на член 74 од Законот продале девизи со право на повторен откуп, и во истиот рок да го изврши плаќањето спрема странство.

9. Овластената банка која не е во можност на организацијата на здружен труд да ѝ обезбеди динамика на реоткуп на девизи во договорениот рок, ќе побара од Народната банка на Југославија привремена девизна позајмица.

III. Купување и продажба на девизи од страна на народната банка на Југославија

10. Народната банка на Југославија купува девизи што ги остварува федерацијата и нејзините органи и организации, како и од овластените банки непосредно и на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

Народната банка на Југославија купува девизи непосредно од овластените банки, кога е во прашање извршување на обврските на овластените банки да извршат пренос и продажба на девизи во согласност со одредбите на член 69б од Законот, чл. 2, 4 и 6 од Законот за плаќањата во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83, 70/83) и член 9 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82), како и во согласност со прописите донесени врз основа на тие одредби од законите.

11. Народната банка на Југославија на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар го откупува вишокот на понуда на девизи, бесповратно, со тоа што така откупените девизи ги изнесува на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

12. Народната банка на Југославија продава девизи за потребите на федерацијата и нејзините органи и организации при вршењето платен промет со странство за нивни потреби или на овластените банки кога овластената банка врши платен промет за потребите на федерацијата и на нејзините органи и организации, како и на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.

Народната банка на Југославија продава девизи за потребите на плаќањата на федерацијата и на нејзините

органи и организации од делот на девизниот прилив што се обезбедува во согласност со одредбите на член 69б од Законот и во рамките на утврдените права на купување девизи во согласност со прописите донесени врз основа на чл. 25 и 72 од Законот.

На меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар Народната банка на Југославија продава девизи што се обезбедени за потребите на плаќањата утврдени во прописот што се донесува врз основа на член 69б од Законот и по редот на првенство за користење на тие девизи утврден во прописот донесен врз основа на член 69б став 5 од Законот.

13. Девизите откупени во смисла на точка 11 од оваа одлука Народната банка на Југославија им ги продава на овластените банки на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар за плаќање на општествено признатите репродукциони потеби, во согласност со одредбите на точка 3 став 2 и точка 4 од оваа одлука, со тоа што продажба првствено се врши за плаќање на обврските утврдени во член 69а став 6 алинеја трета од Законот.

14. Упатство за спроведувањето на оваа одлука, по потреба издава Народната банка на Југославија.

15. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 115
15 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

151.

Врз основа на член 221 став 1 точка 5 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВКУПНОТО ТРАЕЊЕ НА ВРЕМЕТО НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО, ЗА ОДМОРИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА УДВОЕНИТЕ ЕКИПАЖИ НА ВОЗИЛАТА, ВО ОБЕМ ШТО ВЛИЈАЕ ВРЗ БЕЗБЕДНОСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ВОЗИЛО

Член 1

Со овој правилник поблиску се утврдуваат условите и критериумите за определување и следење на вкупното траење на времето на управување со моторно возило и одморите на возачите во врска со управувањето со моторно возило и начинот на работа на удвоените екипажи на возилата во сообраќајот на патиштата, во обем што влијае врз безбедноста на управувањето со возило.

Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат врз возачите што управуваат со автобус, со товарно возило или со група возила, чија најголема дозволена маса надминува 3.500 kg.

Одредбата на став 1 од овој член не се применува врз возачите на моторни возила на: вооружените сили на СФРЈ, органите за внатрешни работи, службите за итна помош, пожарникарските служби и јавниот градски превоз на пантици.

Член 3

Долунаведените изрази, употребени во овој правилник, ги имаат следните значења:

– „непрекинато управување од пет часови“ е време за кое возачот управувал со возилото без прекин (ефективно возење) или со прекини на возење помало од половина час во текот на 24 часа;

– „прекин на возењето“ е време за кое возачот престанал да управува со моторното возило подолго од половина час и го опфаќа времето за подготвување и распремување на возилото, за натовар и истовар на стоки, за влез и излез на патници, за поправки на возилото и товар на патот, времето на чекање на натовар и истовар на стоки и времето на чекање на граничен премин, како и прекин или забрана на сообраќајот поради временските прилики и други услови на патиштата;

– „вкупно траење на времето на управувањето“ е збир на времињата на непрекинати управувања со возилото во текот на 24 часа;

– „време на патувањето“ е збир на времињата на управување на возачот и на вториот возач со моторното возило (при удвоен екипаж) и на сите прекини на возењето подолги од половина час;

– „одмор“ е непрекинат временски период подолг од половина час кога возачот не ги врши активностите во врска со работата на моторното возило;

– „одмор во текот на работното време“ претставува прекин на возењето подолго од половина час заради одмор и јадење;

– „дневен одмор“ претставува прекин на работното време на возачот заради спиење и одмор.

Член 4

Возачот на автобус, на товарно моторно возило или на група возила, чија најголема дозволена маса надминува 20 тони, по поминати 500 km во текот на 24 часа, мора да го прекине возењето или да биде заменет со вториот возач, па и кога таа релација ќе ја помине за помалку од 8 часа на управување со возилото.

Член 5

Ако возачот управува со повеќе моторни возила во текот на 24 часа, вкупното траење на времето на управување претставува збир на времињата на управување со сите тие возила.

Член 6

Возачот мора да го прекине возењето и во текот на работното време да користи одмор од најмалку половина час, најдоцна по пет часа непрекинато управување со возилото.

Дневниот одмор возачот го користи на крајот на работното време по вкупното траење на времето на управување со возилото од осум часа односно по поминати 500 km пат во текот на 24 часа.

Член 7

При удвоен екипаж на возилото во кое се наоѓа вградено легло за одмор, возачот може да користи одмор од половина час по непрекинато управување со возилото од пет часа или да биде заменет со вториот возач.

Ако возачот по непрекинато управување со возилото од пет часа му го предал возилото на управување на вториот возач (при удвоен екипаж), по истекот на пет часа непрекинато управување со возилото вториот возач ќе постапи во смисла на став 1 од овој член.

Член 8

Возачот при удвоен екипаж кој со возилото управувал непрекинато најмногу пет часа, може по одмор од најмалку половина час да продолжи да управува со возилото најмногу уште три часа.

Член 9

Возачот кој управува со автобус, со товарно моторно возило или со група возила, чија најголема дозволена маса надминува 20 тони, кој за осум часа во текот на 24 часа може да помине повеќе од 500 km пат, дневниот одмор мора да го користи најдоцна по поминати 500 km пат односно по осум часа управување со возилото.

Член 10

Ако во управувањето со возилото во кое не се наоѓа вградено легло кое овозможува одмор во лежечка положба, се менуваат двајца возачи, секој возач мора да има непрекинат одмор од најмалку десет часа во текот на 27 часа патување.

Член 11

Во моторно возило со возачот кој управува со возилото треба да се наоѓа и вториот возач (удвоен екипаж) од почетокот на управувањето со возилото или возачот кој управува со возилото да се замени со вториот возач:

1) ако во текот на 24 часа во сообраќајот се користи моторно возило по осум часа вкупно траење на времето на управувањето со возилото од страна на првиот возач;

2) ако автобус, товарно возило или група возила чија најголема дозволена маса надминува 20 тони, во текот на 24 часа преминува растојание од 500 km.

Член 12

Ако во моторното возило се наоѓаат двајцата возачи (удвоен екипаж), начинот на работа на удвоениот екипаж се утврдува според должината на релацијата што возилото ја преминува, времето на управувањето со возилото и опременоста на возилото односно според тоа дали во возилото се наоѓа или не се наоѓа уредно легло кое му овозможува на еден од возачите, додека возилото мирува, да се одмора во лежечка положба.

Член 13

Ако возачот не може да стигне до соодветно стојалиште или до местото на определувањето по осум часа управување со возилото, времето на управувањето со возилото може да се продолжи најмногу 30 минути, и тоа најмногу двапати во текот на една седмица, со тоа што вкупното време на управување со возилото не може да биде подолго од 48 часа во текот на седмицата.

Возачот мора да го прекине возењето ако ниту по продолжувањето на времето на управување со возилото од 30 минути не може да стигне до стојалиштето или до местото на определувањето во смисла на став 1 од овој член.

Член 14

Во индивидуалната контролна книшка за возач на моторно возило во сообраќајот на патиштата, возачот на моторно возило го запишува прегледот на својата активност, часовите на одмор и прекините на возењето во текот на работното време.

Одредбата на став 1 од овој член не се применува на возачот на моторно возило во редовен линиски сообраќај.

Член 15

Возачот и вториот возач (удвоен екипаж) во индивидуалната контролна книшка за возач на моторно возило

во сообраќајот на патиштата го запишуваат времето на одморот во рубриките со предвидените симболи за одмор, и тоа во текот и на крајот на секој временски период на кој се однесува (дневен одмор, вкупно траење на дневниот одмор пред почетокот и во текот на својот работен ден).

Податоците од индивидуалната контролна книшка за возач на моторно возило во сообраќајот на патиштата морат да се слагаат со податоците што ги регистрира влошката на тахографскиот уред.

Член 16

Индивидуалната контролна книшка за возач на моторно возило во сообраќајот на патиштата се изработува според образецот што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Димензиите на индивидуалната контролна книшка се 210 mm x 148 mm.

Член 17

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1984 година.

Бр. 470
6 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за сообраќај
и врски,
м-р Назми Мустафа, с. р.

1. страна

ГРБ НА СФРЈ	
I СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА	
II ИНДИВИДУАЛНА КОНТРОЛНА КНИШКА ЗА ВОЗАЧ НА МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА	
III ПРВ ДАТУМ НА КОРИСТЕЊЕ НА КНИШКАТА _____	
IV ПОСЛЕДЕН ДАТУМ НА КОРИСТЕЊЕ НА КНИШКАТА _____	
V ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _____ (на возачот - носител на книшката) Датум на раѓањето _____ Живеалиште _____ Улица и број _____	
VI НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА _____ Место (седиште) _____ Улица и број _____ Број на телефон _____ БРОЈ НА КНИШКАТА _____ СЕРИЈА _____ РЕГ. БРОЈ _____	
(М.П.)	

2. страна	
ДНЕВЕН ЛИСТ	
2. Регистарски број	3. Ден и датум
1. ДНЕВЕН ЛИСТ бр.	
4. Место на почетокот на работата	10. Место на престанокот на работата
5. Место на почетокот на работата	11. Најголема дозволена тежина на возилото - влечното возило
6. Место на почетокот на работата	12. Превоз на патници
7. Место на почетокот на работата	13. Бројач на километражата: Почеток на работата на возилото
8. Место на почетокот на работата	13. Бројач на километражата: Крај на работата на возилото
9. Место на почетокот на работата	Вкупен пат:
10. Место на почетокот на работата	14. Број на часови
11. Најголема дозволена тежина на возилото - влечното возило	15. km
12. Превоз на патници	16. km
13. Бројач на километражата: Почеток на работата на возилото	17. km
13. Бројач на километражата: Крај на работата на возилото	18. Вкупно
Вкупен пат:	15 + 16 + 17
19. Забелешки и потпис:	Во даден случај
Книшка бр.	

НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ

3. страна

1. Име и презиме на членот на екипажот	
2. НЕДЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ	
3. Од _____ до _____ 19 _____ заклучно	
4. Денови на неделен период	Вкупен неделен период на одмор
5. Дневен лист бр.	
6. ☒	
7. та ☒	
8. тп ☒	
9. тр ☒	
10. т/в + т/п + тр	
11. Забелешки	
12. Датум на претходниот неделен одмор	
13. Потпис на членот на екипажот	
14. Потпис на одговорното лице на автотранспортната организација	
Книшка бр.	

4. страна

5. страна

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОВАА КНИШКА

Организацијата на здружен труд:

- ја издава контролната книшка и ги дава потребните упатства во поглед на пополнувањето и чувањето на контролната книшка;
- ги пополнува рубриците V и VI на насловната страна од контролната книшка;
- води регистар на контролните книшки кој содржи: реден број на регистарот, име и презиме на возачот на кој му е издадена книшка, датум на враќањето на возачот, датум на почетокот на користењето на книшката и последниот датум (последниот) дневен лист, серија и реден број на книшката и потпис на возачот;
- врши преглед на дневните и неделните извештаи секоја седмица;
- чува употребена контролна книшка најмалку дванаесет месеци по датумот од последното запишување на контролата, како и регистарот на издадените книшки.

Насловна страна:

- ги проверува податоците запишани на насловната страна;
- во рубриката III се запишува првиот ден на користењето на контролната книшка;
- во рубриката IV се запишува последниот ден на користење на контролната книшка.

Возачот (член на екипажот):

~ го запишува во контролната книшка секој работен ден поминат на работи на друмски транспорт, распоредувајќи го работното време по видови на активности и време на одмор во текот на 24 часа.

Дневен лист:

- го исполнува дневниот лист за секој ден како член на екипажот;
- во рубриката 2 се запишува регистарскиот број на секое возило користено во текот на денот;
- рубриката 4 со знакот  претставува „дневен одмор“;
- рубриката 5 со знакот  претставува „одмор во текот на работниот ден“;
- рубриката 6 со знакот  претставува „време на ефективното управување со возилото, со вклучените прекин на везењето пократки од половина час“;
- рубриката 7 со знакот  претставува време во текот на 24 часа кога возачот е на располагање на работната организација (присуствува при натовар-истовар, чека на натовар-истовар, чека поради царина, на граничен премин и др.);
- рубриката 8 со знакот  претставува работа на возачот во врска со управувањето со возилото (поправка на возило на пат, промена на гуми, обезбедување товар на возилото по завршен натовар и др.), освен ефективното време на управувањето со возилото;

- периодите на времето во рубриците 4, 5, 6, 7 и 8 се обележуваат со поележување на хоризонтална линија под соодветните часови, а наспроти соодветните знаци, така што хоризонталните линии се поврзуваат со вертикалните линии за да се добие непрекината линија по целата должина на лентата;
- во рубриката 12 се запишува дали се користил одмор во хотел или во возило;
- во рубриката 13 се запишува почетната, завршната и вкупната километража за одделен пат;
- во рубриката 14 се запишува бројот на непрекинатиот одмор што му претходи на преземањето на должноста, а ако периодот се протега на два дена бројот го претставува вкупното време на одморот;
- во рубриката 15 се запишува времето на ефективното управување со возилото;
- во рубриката 16 се запишува времето кога возачот е на располагање на работната организација во текот на 24 часа;
- во рубриката 17 се запишува времето на работа во врска со управувањето со возилото, освен ефективното време на управување со возилото;
- во рубриката 18 се запишува вкупниот број часови во врска со управувањето со возилото односно збирот на часовите од рубриците 15, 16 и 17;
- во рубриката 19 се запишува името на вториот возач и евентуалните грешки во податоците.

Неделен извештај:

се пополнува на крајот на неделниот период кога се исполнети еден или повеќе дневни листови:

- во рубриката 6 се запишува дневниот одмор;
- во рубриката 7 се запишува шифрата „0“ кога возачот бил на работа, а не бил член на екипажот;
- во рубриците 8 и 9 се запишува траењето на времето на работа, а ако не вршел некоја од предвидените дејности – се запишува шифрата „0“;
- во рубриката 10 односно та + гп + тр се запишува шифрата „0“ кога возачот не бил на работа, со образложение;
- во рубриците 6 и 7 се запишуваат бројките од рубриците 14 и 15 на дневниот лист;
- по пополнувањето и евентуалното задржување заради контрола, контролната книшка му се предава на одговорното лице пред започнувањето на работниот ден во наредната седмица, а наредноа по истекот на 72 часа од времето на доаѓањето во седиштето на работната организација.

Забелешка: Контролната книшка возачот ја чува кај себе и ја покажува на барање од органот на контролата. Податоците не смеат да се внесуваат со графитен молив. Запишаните податоци не смеат да се исправуваат ниту пречртуваат или на веќе запишаните податоци да се додаваат нови податоци. Еден член на екипажот не може да користи истовремено две контролни книшки.

152.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издаваа

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Реден број	Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 1 ноември до 26 март)		Во деновите 1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела	Во летниот период (од 27 март до 31 октомври)		Во деновите 1-понеделник 2-вторник 3-среда 4-четврток 5-петок 6-сабота 7-недела
		од часот	до часот		од часот	до часот	
1	„Белград“	05,30	24,00	1,3,5	05,30	23,30	1,2,3,4,5,6,7
		05,30	23,00	2,4,6,7			
2	„Загреб“	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
3	„Сплит“	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
4	„Љубљана“	06,00	21,30	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
5	„Дубровник“	07,00	22,00	1,3,4,6,7	06,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
		07,00	19,00	2			
		07,00	21,00	5			

1	2	3	4	5	6	7	8
6	„Титоград“	06,45 06,45 06,45 06,45	22,00 21,00 21,30 08,30	1,2,4 3 5 6	06,00 07,00 20,00	22,00 09,00 22,00	1,2,3,4,5 6 6,7
7	„Сараево“	Во зимскиот период (од 1 ноември до 14 јануари и од 1 март до 26 март) 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 Во зимскиот период (од 15 јануари до 28 февруари) 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7			06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
8	„Скопје“	06,00 06,00 16,00	22,30 08,00 22,30	1,2,3,4,5 6,7 6,7	06,00 06,00 16,00	22,30 08,00 22,30	1,2,3,4,5 6,7 6,7
9	„Тиват“	07,00	15,00	1,2,3,4,5,6,7	Во летниот период (од 27 март до 1 мај) 06,30 18,30 1,2,3,4,5,6,7 Во летниот период (од 2 мај до 31 октомври) 06,00 18,00 1,2,3,4,5,6,7		
10	„Охрид“	07,00 08,00 08,00 17,00 17,00	14,00 12,00 14,00 20,00 19,00	1,2 3,5 4 3 5	11,00 06,15 07,00 18,30 16,30	14,00 08,00 10,00 21,00 19,00	1 2,3 4,5 1,2,3 5
					Во летниот период (од 6 мај до 7 октомври)		
11	„Задар“	06,00 06,00 06,00 19,45 18,15 19,00 18,45	08,30 12,00 07,30 21,00 20,30 21,00 20,00	1,4 2 3,5,6 1,2,4 3 5 7	08,30 06,30 05,30 06,00 06,00 05,30 06,00 14,30 11,30 17,30 20,00 21,00 20,00 17,30 20,30 17,30	11,30 08,30 12,00 10,30 08,30 10,00 08,30 16,30 17,30 22,00 22,15 22,15 21,30 22,30 22,00 23,30	7 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 5 6 7
12	„Риека“	07,00 19,00 16,30	09,00 21,00 18,30	1,2,3,5 1,3,4,5,6 7	07,00 07,00 09,00	20,55 19,00 20,55	1,3 2 4,5,6,7
					Во летниот период (од 27 март до 30 април)		
13	„Пула“	06,00 07,30 18,45 18,45 17,15 19,30 17,00	08,15 09,15 21,30 20,15 21,30 21,30 19,00	1,2,3,5 4 1,4,5 2 3 6 7	06,00 05,00 05,00 19,00 21,30 19,00 19,00 17,30 19,00	09,00 08,00 07,00 23,00 23,00 22,00 21,30 21,00 21,00	1 2,3,5 4 1 2 3 4 5 6,7
					Во летниот период (од 1 мај до 31 октомври)		

1	2	3	4	5	6	7	8
					06,00	23,00	1
					05,00	23,00	2,5
					05,00	22,00	3,4
					06,30	23,00	6,7
14	„Приштина“	06,30	10,10	1,3	05,30	09,00	1
		19,00	22,30	1,3,5	06,00	09,00	2,3
					17,30	21,00	1,2
					20,00	22,00	3
					18,30	21,00	4
					06,00	08,00	4
					19,30	22,00	5
15	„Марибор“	06,00	12,00	1,2,3,4,5	06,00	12,00	1,2,3,4,5
		18,00	22,00	1,2,3,4,5	18,00	22,00	1,2,3,4,5
					Во летниот период (од 2 јуни до 30 септември)		
					06,00	09,00	6,7
16	„Мостар“	07,00	14,00	1,2,3,4,5	05,30	08,30	1,2,4,5
					18,30	21,00	2,4
					20,30	23,00	1,5
					07,00	12,00	3,6
					14,00	19,00	3,6
					Во летниот период (од 27 март до 14 јуни и од 16 септември до 31 октомври)		
17	„Осиек“	06,00	11,00	1,2,3,4,5	06,00	11,30	1,2,3,4,5
		16,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	16,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7
					Во летниот период (од 15 јуни до 15 септември)		
					06,00	11,30	1,2,3,4,5
					06,00	07,00	6
					06,00	08,00	7
					16,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7
		Во зимскиот период (од 1 ноември до 29 февруари)			Во летниот период (од 27 март до 30 септември)		
18	„Портоторж“	08,00	15,00	1,3,4,5,7	08,00	20,00	1,2,3,4,5,6,7
		Во зимскиот период (од 1 март до 31 март)			Во летниот период (од 1 октомври до 31 октомври)		
		08,00	17,00	1,2,3,4,5,6,7	08,00	17,00	1,2,3,4,5,6,7

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со закон.

3. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит“ ќе бидат отворени до 31 октомври 1984 година и надвор од времето на отвореноста.

4. Воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отвореноста во случаите предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздухопловната пловидба.

5. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југословенско време.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/83).

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1795/1
2 април 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за сообраќај
и врски,
м-р Назми Мустафа, с. р.

153

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист СФРЈ”, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ СВИЊИ И ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО ОД СВИЊИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на прсаоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи свињи и производи и сировини со потекло од свињи од Република Италија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83 и 25/83) во точка 1, во уводната реченица, зборовите: „Пиемонтот и” се бришат.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2374/1
16 април 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Бранко Јовановиќ, с. р.

154.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/84) и точка 7 од Одлуката за критериумите за замена на кредитите од примарната емисија за селективни намени по пат на монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ” бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Народната банка на Југославија, заради регулирање на количеството пари во оптек, со оваа одлука ги утврдува условите за користење на примарната емисија за намените определени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година (во натамошниот текст: Одлуката за целите во 1984 година), и тоа:

1) за купување, преку банките, на преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд или нивните интерни банки врз основа на

стоковно-парични работи и за давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност и врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд;

2) за монетизација со селективно обележје на хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стоковно-парични работи во рамките на определени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи;

3) за монетизација со селективно обележје на побарувања на Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Југословенската банка) од банките заради дополнително кредитирање на работите на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

4) за давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на определени кредити што банките им ги дале на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови (во натамошниот текст: девизните сметки на граѓаните).

Со оваа одлука се утврдуваат условите за користење на примарната емисија за намените од став 1 на оваа точка во поглед на учеството на примарната емисија, на пресметувањето на основицата за учество на примарната емисија, на роковите за враќање на користените средства и на документацијата врз основа на која се користи примарната емисија, како и посебните услови за кредитна способност пропишани со Одлуката за целите во 1984 година и со Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика (во натамошниот текст: Одлуката за остварување на целите во 1984 година). Другите услови за користење на примарната емисија се регулирани со Одлуката за општите услови и за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/84) (во натамошниот текст: Одлуката за општите услови).

2. Користењето на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, не ќе им се дозволи на банките што не ги исполнуваат условите за кредитна способност и финансиска дисциплина, сообразно со точ. 15 до 20 од Одлуката за општите услови, како и со точ. 7 до 9 и точ. 11 и 13 од Одлуката за остварување на целите во 1984 година.

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ХАРТИИ

3. Користењето на примарната емисија за намените од точка 1 одредба под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 1984 година со:

1) купување, преку банките, на меници издадени со рок на втасување до 90 дена и со авал на банката, што ги издаде организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки според одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83 и 70/83) – (во натамошниот текст: Законот за обезбедување на плаќањето);

2) давање кредити на банките врз подлога на меници од одредбата под 1 на оваа точка, со авал на банката или на други корисници на општествени средства;

3) давање кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд.

4. Народната банка, преку банките, од организациите на здружен труд од областа на стопанството или од нивните интерни банки, ќе ги купува мениците од точка 3 одредба под 1 на оваа одлука според кои до рокот на втасување не преостануваат повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ помал од 300.000 динари, под услов тие организации односно нивните интерни банки, како доверители во

стоковно-паричните работи, да ги прибавиле од други организации на здружен труд од областа на стопанството, или од нивните интерни банки.

Мениците од став 1 на оваа точка народната банка ќе ги купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да ги содржат битните елементи предвидени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на плаќањето, како и да се исполнети условите за издавање и авалирање на тие меници во смисла на тој закон;

2) мениците претходно да ги есконтирале банките преку кои ги купува народната банка, пред тоа есконтмирање најмалку еднаш да се користени преку индосирање како средство за плаќање во стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд во областа на стопанството, да биле во портфељот на тие банки најмалку 25 дена и да се индосирани на народната банка.

Народната банка нема да купува меници до чии рок на втасување преостануваат помалку од 10 дена, сметајќи од денот на приемот на мениците во народната банка, меници индосирани на издавачот или на ремитентот, како и меници издадени односно индосирани во врска со распределбата на остварениот заеднички приход меѓу члениките на интерната банка или по други основи што не претставуваат стоковно-парични работи.

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на банките врз основа на меници што, во смисла на точка 4 од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед на поединечната номинална вредност на тие меници, на времето на нивното држење во портфељот на банката, на преостанатото време до рокот на нивното втасување и на тоа дали тие меници се авалирани од банките или од други корисници на општествени средства.

6. Купување на меници од одредбата под 1 и давање на кредити на банките од одредбата под 2 точка 3 на оваа одлука, народната банка врши во височина од 55% од номиналната вредност на состојбата на вкупниот портфељ на тие меници што банката претходно ги есконтирала, а според книговодствената состојба на тие меници кај банката, зголемена за износот на мениците што банката ги реесконтирала кај народната банка, а на кои рокот за наплата не им втасал.

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи за користењето на примарната емисија и за меничниот портфељ, во смисла на став 1 од оваа точка. Тој извештај банката го поднесува до народната банка кај која ја користи примарната емисија, на образец и на начин што со упатства ги утврдува Народната банка на Југославија.

7. Краткорочни кредити на банките врз подлога на странски хартии од вредност, од точка 3 одредба под 3 на оваа одлука, народната банка дава врз подлога на меници и други странски хартии од вредност што можат да бидат предмет на купопродажба на странските пазари на хартии од вредност, а што ги поседуваат организациите на здружен труд по основа на извршен извоз на стоки и услуги и врз основа на кои банката им дала кредити на тие организации.

Кредит од став 1 на оваа точка народната банка дава во височина до 55% од износот на динарската противвредност на номиналната вредност на странските хартии од вредност што втасуваат до три месеца, сметајќи од денот на давањето на кредитот до втасувањето на тие хартии од вредност, а најмногу – до износот на кредитот што банката им го дала на организациите на здружен труд врз подлога на тие хартии од вредност.

8. Кај предлогот за користење на примарната емисија по основа на точка 3 од оваа одлука не може да служи хартија од вредност што организацијата на здружен труд ја прибавила по основа на работа за која ја користи примарната емисија преку монетизација со селективно обележје.

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ПРЕКУ МОНЕТИЗАЦИЈА СО СЕЛЕКТИВНО ОБЕЛЕЖЈЕ ПО ОСНОВА НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

9. Народната банка на Југославија, во 1984 година ќе обезбеди преку монетизација со селективно обележје дел од примарната емисија да се користи за поддршка на остварувањето на селективните цели на монетарно-кредитната политика, за намените од точка 5 став 3 на Одлуката за цените во 1984 година, и тоа за:

- 1) извоз на стоки и услуги со кои се обезбедува девизен прилив;
- 2) општествено-организирано производство и залихи на определени земјоделски и прехранбени производи;
- 3) пазарни стоковни резерви на земјоделски прехранбени производи од одредбата под 2 на оваа точка;
- 4) продажба односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата;
- 5) сезонски залихи на јаглен во рудниците за јаглен, кај термоцентралите и другите големи потрошувач на јаглен во стопанството и кај трговијата во поголемите потрошувачки центри;
- 6) увоз што се врши согласно со прописот што се донесува врз основа на точка 5 став 6 од Одлуката за цените во 1984 година.

1. Користење на примарната емисија за работи на извоз на стоки и услуги

10. Примарната емисија за работи на извоз на стоки и услуги (точка 9 одредба под 1) банките можат да ја користат преку монетизација со селективно обележје, и тоа:

- 1) за извоз на стоки и услуги за готово;
- 2) за извоз на стоки на комерцијален кредит;
- 3) за извоз на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;
- 4) за побарувања по основа на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;
- 5) за производство и подготовка на стоки за извоз;
- 6) за подготвување на туристички и угостителски организации на здружен труд за вршење на услуги на странски туристи;
- 7) за производство и подготовка на стоки за извоз според договорени работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и Еурофима;
- 8) за побарувања од Меѓународната банка за обнова и развој по основа на извршени и платени работи и вградена опрема според инвестициони програми во Југославија;
- 9) за побарувања чија наплата се одлага, во согласност со посебен сојузен закон.

11. Примарната емисија за монетизација по основа на извршен извоз на стоки и услуги за готово (точка 10 одредба под 1) банките можат да ја користат, и тоа:

1) до височина од 65% од износот што организациите на здружен труд го користеле кај банката преку монетизација со селективно обележје по основа на извоз на стоки и услуги чие плаќање е договорено во конвертибилни девизи, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 90 дена;

2) до височина од 62% од износот што организациите на здружен труд го користеле кај банката преку монетизација со селективно обележје по основа на извоз на стоки и услуги според кој е договорен клириншки начин на плаќање, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 30 дена.

Примарната емисија за намените од оваа точка банките можат да ја користат по основа на пласманите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд преку монетизација, врз основа на исправа за извршен извоз на стоки заверена од царинарница (извозна царинска декларација) и на исправа за извршени услуги на странски нарачувачи (фактури, ситуации односно заклучници, договор со странски нарачувач од кој може да се утврди височината, динамиката и начинот на плаќање на извршените услуги, договор склучен меѓу домашна-туристичко-патничка агенција и угостителско-хотелска организација на здружен труд за меѓусебни права и обврски во поглед на користењето на монетизацијата кај банката и друга документација од која може да се утврди износот на побарувањето од странство, како и друга извозна документација).

Царинската декларација од став 2 на оваа точка, во која се наведени две или повеќе организации на здружен труд – учесници во извозната работа, се заменува со спецификацијата за користење на монетизација што ја заверува народната банка надлежна според седиштето на носителот на извозната работа во онолку примероци колку што има учесници во извозната работа, и тоа со заверка на секој примерок покрај називот на учесникот на кој се однесува примерокот на спецификацијата. Таа спецификација, покрај другите битни елементи, содржани во царинската декларација, содржи: попис на учесниците во таа извозна работа, износ на девизното побарување и на динарската противвредност што му припаѓа на секој учесник и клаузула дека царинската декларација наведена во спецификацијата е поништена и станала неважечка за користење на монетизација.

Со побарувањата за извоз на стоки и услуги од оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, и побарувањата што банките ги монетизирале врз основа на договори за производство на опрема и бродови за извоз и договори за вршење на услуги на странство, и тоа:

1) до височината на вредноста на одделна завршена фаза, ако со договор е предвидено плаќање по фази;

2) до височината на договорените аванси, ако со договор е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот да втаса во рокот од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на извршената монетизација од страна на банката и да е обезбедено враќање на користените средства.

Со побарувањата за извоз на стоки и услуги од став 1 одредба под 1 на оваа точка се издначува, од становиште на височината на учеството на примарната емисија, и остварената монетизација на организациите на здружен труд според побарувањата за извоз на стоки и услуги на клириншкото подрачје по определени долгорочни меѓудржавни аранжмани, според списокот што го утврдил Сојузниот извршен совет.

Според извозот што се остварува во рамките на долгорочна кооперација меѓу домашна организација на здружен труд и странски партнер, со пресметка преку контокорентна сметка, може да се оствари монетизација со селективно обележје само до височината на побарувањето на домашната организација на здружен труд според таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 63 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82).

Роките за враќање на користените средства од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоките, односно од денот на извршувањето на услугите, сообразно со Наредбата за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/78).

По исклучок, рокот за враќање од став 1 на оваа точка може да се продолжи до вкупно 180 дена, под услов организацијата на здружен труд што според оваа основа остварила монетизација со селективно обележје да поднесе до банката решение од народната банка за продолжување

на рокот за внесување на девизи, донесено во согласност со одредбите од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83 – (во натамошниот текст : Законот за девизното работење) и со прописите донесени врз основа на тој закон.

Во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, а во согласност со роковите за наплата што организациите на здружен труд ги договориле со странските купувачи, банките ќе го договараат и враќањето на користените средства преку монетизација на побарувањата по основа на извоз на стоки и услуги од организациите на здружен труд и роковите за враќање на примарната емисија на народната банка во согласност со рокот за извршување на наплатата на побарувањата по основа на извозот. Во согласност со тоа, а во рамките на рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка, банките истовремено ќе вршат наплата од организациите на здружен труд и враќање на користената примарна емисија за тие работи на извоз на стоки и услуги.

Под ден на наплата од став 10 на оваа точка се подразбира денот на наплата утврден во смисла на Законот за девизното работење, односно во смисла на прописите донесени врз основа на тој закон.

Ако организацијата на здружен труд во рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка не ги внесе девизите остварени по основа на извозот на стоки и услуги што се монетизира во смисла на оваа точка, банката е должна за износот на ненавремено внесените девизи веднаш да ги наплати користените средства преку монетизација од таа организација во соодветен износ.

Крајниот рок на враќањето на користената примарна емисија во смисла на ст. 10 и 11 од оваа точка не може да биде подолг од пет дена од денот кога износот на девизите е одобрен на сметката на овластената банка, со тоа што тој краен рок не може да биде подолг од рокот од ст. 1, 4 и 9 на оваа точка.

12. Примарната емисија за монетизација на побарувањата по работите на извоз на стоки на комерцијален кредит (точка 10 одредба под 2), банките можат да ја користат до височина од 60% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основа на монетизација на побарувањето за таа намена, врз основа на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата, договорите со странските купувачи од кои може да се утврди видот на стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање на комерцијалниот кредит и соодветните хартии од вредност, ако со договорите со странските купувачи такви хартии се предвидени, под услов користењето на примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци за извоз на други стоки.

Примарната емисија за монетизација од став 1 на оваа точка, банките можат да ја користат и за монетизација на краткорочно побарување по основа на извоз во рамките на кредитните аранжмани склучени со банките од земјите во кои стоките се извезуваат.

Одредбите од точка 11 став 3. и ст. 10 до 13 на оваа одлука се однесуваат и на користењето на примарната емисија за монетизација од оваа точка.

13. Примарната емисија за монетизација на побарувањата по работите на извоз на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 10 одредба под 3) банките можат да ја користат до височина од 80% од состојбата на побарувањата од организациите на здружен труд по основ на монетизација на побарувањата за таа намена, врз основа на исправите за извршениот извоз на стоки заверени од царинарницата, договорите со странските купувачи од кои може да се утврдат видовите на стоки што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање на тој кредит и соодветните хартии од вредност, ако со договорите со странските купувачи такви хартии се предвидени, под услов користењето на примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни добра и 6 месеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги.

Примарната емисија за монетизација од став 1 на оваа точка банките можат да ја користат и за монетизација на краткорочно побарување по основа на извоз на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочни аранжмани склучени со банките на тие земји.

Одредбите од точка 11 став 3 и ст. 10 до 13 на оваа одлука се однесуваат и на користењето на примарната емисија за монетизација од оваа точка.

14. Примарната емисија за монетизација на побарувањата по основа на извоз на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) банките можат да ја користат до височина до 70% од износот на побарувањата по пласманите што за таа намена им ги даде од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а кои побарувањата втасуваат во рок до 24 месеци, почнувајќи од денот на користењето на примарната емисија кај народната банка.

За користењето на примарната емисија од став 1 на оваа точка банките поднесуваат до народната банка спецификација на договорите по пласманите што претставуваат основа за користење на примарната емисија кај народната банка, со преглед на отплатите што втасуваат до 24 месеци и со амортизационен план што го содржи вкупниот износ на пласманите од кредитниот потенцијал на банката, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок на враќање на кредитот.

15. Народната банка, во 1984 година ќе одобрува на Југословенската банка користење на примарната емисија преку монетизација на побарувањата на оваа банка по кредитите дадени на банките за кредитирање на организациите на здружен труд за извоз на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 10 одредба под 4) до височина од 35% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени Југословенската банка им ги дала на банките, а кои побарувањата втасуваат во рок до 36 месеци од денот на користењето на примарната емисија на Југословенската банка кај народната банка.

За користење на примарната емисија од став 1 на оваа точка Југословенската банка поднесува до народната банка спецификација на договорите по банки со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 36 месеци и со амортизационен план што ги содржи вкупниот износ на одобрените кредити, втасувањата на секоја отплата и крајниот рок на враќањето на кредитите.

16. Примарната емисија за монетизација на вложувањата на организациите на здружен труд во производството и подготвувањето на стоки за извоз (точка 10 одредба под 5) банките можат да ја користат до височина до 35% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизација за таа намена, под услов договорениот рок за враќање да не е подолг од 3 месеци, со тоа што вкупниот обем на ангажирањето на примарната емисија по овој основ на територијата на една република односно автономна покраина да не може да биде поголем од 37% од состојбата на примарната емисија ангажирана за монетизација на побарувањата од точ. 11 до 15 и точ. 18 и 19 на оваа одлука.

Вкупната состојба на користената примарна емисија од став 1 на оваа точка на територијата на една република односно автономна покраина може да биде поголема од 37% од состојбата наведена во тој став за износот за кој таа состојба е намалена на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики односно автономни покраини.

Примарната емисија од став 1 на оваа точка банките можат да ја користат по основ на пласманите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд во областа на производството по пат на монетизација, врз основа на договори со странски нарачувачи, пријави за склучените извозни работи заверени од народната банка, или други исправи со кои се докажува дека производството според кое се отварава монетизацијата, односно подготвувањето на стоките за извоз, ќе се реализира со извоз на стоки, како и врз основа на документацијата за трошо-

ците, структурата, обемот и динамиката на вложувањата во производството и подготвувањето на стоките за извоз.

Рокот за враќање на примарната емисија користена по основ на монетизација за намените од оваа точка може да се договори во траење подолго од три месеци, во согласност со рокот на траењето на производството односно на подготвувањето на стоките за извоз, со тоа што вкупниот рок за враќање не може да биде подолг:

1) од шест месеци – ако технолошкиот процес на производство односно подготвувањето на стоките за извоз трае подолго од три месеци;

2) од 12 месеци – ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови и на поголеми контингенти односно серии на опрема чиј циклус на производство трае подолго од шест месеци.

17. Примарната емисија за монетизација на вложувањата на организациите на здружен труд во подготвувањето за вршење на туристички услуги на странски туристи (точка 10 одредба под 6) банките можат да ја користат до височина до 35% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизацијата за таа намена, со рок за враќање на примарната емисија до три месеци, со тоа што вкупниот обем на примарната емисија користена по овој основ на територијата на една република односно автономна покраина, почнувајќи од 1 октомври до 31 декември 1984 година, да не може да биде поголем од 5% од состојбата на примарната емисија користена за монетизација на побарувањата за намените од точ. 11 до 17, и точ. 18 и 19 на оваа одлука.

Вкупната состојба на примарната емисија за монетизација од став 1 на оваа точка на територијата на една република односно автономна покраина може да биде поголема од 5% од состојбата наведена во тој став за износот за кој таа состојба е намалена на териториите на другите републики и автономни покраини, во согласност со народните банки на тие републики односно автономни покраини.

Примарната емисија од став 1 на оваа точка банките можат да ја користат по основ на пласманите што за таа намена им ги даде на туристичките и угостителските организации на здружен труд врз основа на договори склучени со странски нарачувачи, непосредно, или со домашни туристичко-паѓички агенции, или врз основа на други исправи од кои се гледа дека подготвувањето на туристичките услуги ќе се реализира со вршење на услуги на странски туристи.

18. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во производството и подготвувањето на стоки за извоз според договорени работи што се наплатуваат во готово, а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и Еурофима (точка 10 одредба под 7) банките можат да ја користат до височина од 50% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизацијата за тие намени, врз основа на договор со странски купувач и докази дека договорената работа ја финансира Меѓународна финансиска организација, под услов договорениот рок за враќање на примарната емисија да не е подолг од две години.

19. Примарната емисија за монетизација на побарувањата на организациите на здружен труд од Меѓународната банка за обнова и развој, по основ на извршените и платените работи и вградената опрема според инвестициони програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што делумно се финансираат од средства на Меѓународната банка за обнова и развој (точка 10 одредба под 8), банките можат да ја користат до височина од 80% од износот на нивните побарувања од организациите на здружен труд – инвеститори по основ на монетизацијата за таа намена, врз основа на исправите со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата ја финансира Меѓународната банка за обнова и развој, под услов рокот за враќање на користените средства да не е подолг од три месеци, почнувајќи од денот на користењето на примарната емисија.

20. Примарната емисија за монетизација на побарувањата чија наплата е одложена во согласност со посебен сојузен закон (точка 10 одредба под 9), банките можат да ја користат до височина од 65% од состојбата на кредитите што за тие побарувања им ги дале на корисниците од тој закон, врз основа на решение од надлежната народна банка за одлагање на наплатата на побарувањата со рок до 24 месеци.

Одредбите на точка 11 ст. 10 до 13 од оваа одлука се однесуваат на користењето на примарната емисија за монетизација од оваа точка.

2. Користење на примарната емисија за монетизација на вложувањата во општествено-организирано производство и за залихи на определени земјоделски и прехранбени производи

21. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во општествено-организирано производство и за залихи на определени земјоделски и прехранбени производи (точка 9 одредба под 2) банките можат да ја користат:

- 1) за производство на пченица, оризова арпа, пченка, шеќерна репа, маслодајни култури и тутун;
- 2) за гоеење на добиток (говеда, свињи, овци), живина, риба и производство на млеко;
- 3) за сезонски залихи на домашна пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, домашно сурово масло, шеќерна репа, шеќер и тутун;
- 4) за сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вино во вински подруми во општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки од домашно производство.

Користењето на примарната емисија по основ на монетизација за намените од одредбите под 1 и 2 став 1 на оваа точка, народните банки ќе го обусловуваат со обврска на банките да обезбедат, при монетизирањето на вложувањата на организациите на здружен труд за тие намени, да се исклучи можноста за двојно користење на примарната емисија во случаите во кои финансирањето на тие намени е обезбедено по пат на здружување на труд и средства, во смисла на точка 24 од оваа одлука.

Користењето на примарната емисија за монетизација за намените од одредбите под 3 и 4 став 1 на оваа точка, народните банки ќе го обусловуваат со обврска на банките, при користењето на примарната емисија за тие намени, ако кај иста банка се наоѓаат корисниците на монетизација за производство и залихи на определени земјоделско-прехранбени производи, да обезбедуваат истовремено враќање на користените средства по пат на монетизација за вложување за производство на производи од кои се формираат тие залихи.

22. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во општествено-организирано производство на пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, маслодајна репка, маслини, шеќерна репа и тутун (точка 21 одредба под 1) банките можат да ја користат до височина од 40%, а за производство на пченица (меркантилна и семенска) – до височина од 50% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во тоа производство, врз основа на самоуправни спогодби односно договори за производство и испорака склучени со организации на здружен труд што се занимаваат со преработка или доработка на тие производи и врз основа на договори склучени со дирекцијата односно со друга организација за резерви на прехранбени производи за производство на меркантилна пченица, а најмногу до височина од 35%, а за производство на пченица најмногу до височина од 40% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување во смисла на точка 24 од оваа одлука.

Роковите за враќање на користените средства од став 1 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење и не можат да го надминат: за маслодајна репка 31 јули, за сончоглед и соја 31 октомври, за маслини 31 декември, за оризова арпа 30 ноември, за пченка 15 декември и за шеќерна репа 31 декември 1984 година, за тутун 31 март 1985 година, за пченица од родот на 1983/1984 година – 15 август 1984 година, а за пченица од родот на 1984/1985 година – 15 август 1985 година.

Примарната емисија за монетизација на вложувањата во производството на семенска пченица и семенска пченка банките можат да ја користат кај народната банка, врз основа на самоуправни спогодба, односно договори за производство и испорака, склучени меѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно со доработка и промет на тие производи, под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за стимулирање на извозот на жита и преработки од жита.

Примарната емисија од оваа точка банките можат да ја користат по основ на монетизација на вложувањата на организациите на здружен труд, за договорено производство на определени земјоделски производи во општествениот сектор на земјоделството и за производство на здружените земјоделски производители, како и за производство и кооперација со индивидуалните производители во согласност со закон.

23. Примарната емисија за монетизација на вложувањата за гоеење на добиток (говеда, свињи и овци), гоеење на живина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), гоеење на риба и производство на млеко (точка 21 одредба под 2) банките можат да ја користат до височина од 40% од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата за тие намени, а најмногу до 35% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 24 од оваа одлука.

Роковите за враќање на примарната емисија од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на примарната емисија, не можат да бидат подолги од 12 месеци – за гоеење на говеда, шест месеци – за гоеење на свињи и овци, три месеци – за гоеење на живина, шест месеци – за гоеење на риба и еден месец – за производство на млеко.

Примарната емисија за намените од оваа точка банките можат да ја користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодби, односно договори за производство и испорака, склучени меѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка и промет на тие производи, а под услов договорите да се регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи.

Одредбата на точка 22 став 4 од оваа одлука се однесува и на користењето на примарната емисија од оваа точка.

24. Примарната емисија за монетизација од точ. 22 и 23 на оваа одлука банките можат да ја користат и врз основа на побарувањата по основ на монетизација од организациите на здружен труд што здружиле труд и средства врз доходовни односи, односно здружиле средства во определени стоковно-парични работи, под услов таквото здружување на средства да е регулирано со самоуправни спогодба односно со договор за производство и испорака склучен пред денот на почетокот на производството.

Примарната емисија од став 1 на оваа точка банките можат да ја користат само ако од договорот и другата документација може да се утврди дека кај организацијата на здружен труд, која кај банката користела средства по пат на монетизација за вложувањата од точ. 22 и 23 на оваа одлука, основницата за монетизација и користење на примарната емисија е намалена за износот на здружените средства. Банката која ја користи примарната емисија, во смисла на став 1 од оваа точка, е должна за тоа да ја извес-

ти народната банка на чие подрачје се наоѓа производителската организација на здружен труд со која е договорено здружување на средства.

25. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во сезонски залихи на определени земјоделски и прехранбени производи (точка 21 одредба под 3) банките можат да ја користат, и тоа: за залихи на тутун во височина до 55%, за залихи на домашна пченица и маслодајни култури (сончоглед, соја, репка, маслини и семки од тикви) и домашно сурово масло – во височина до 65%, а за залихи на оризова арпа односно ориз, пченка, шеќерна репка и шеќер – во височина до 60% – од состојбата на нивното побарување од организациите на здружен труд по основ на монетизација за тие залихи кај организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно со доработка и промет на тие производи.

Примарната емисија за монетизацијата од став 1 на оваа точка банката може да ја користи под услов со договорот за монетизација со организациите на здружен труд да е предвидено враќање во роковите усогласени со динамиката на потрошокот или со реализацијата на залихите, која мора да биде во согласност со реалните потреби на единствениот југословенски пазар, во смисла на точка 7 од Одлуката за остварување на целите во 1984 година. Банките што ја користат примарната емисија за монетизацијата од став 1 на оваа точка се должни со организациите на здружен труд да ја договорат нивната обврска динамиката на потрошокот односно реализацијата на залихите да ја усогласуваат со потребите на единствениот југословенски пазар, со тоа што крајните рокови за враќање, почнувајќи од денот на почетокот на користењето и враќањето на примарната емисија, а за залихите на тутун од денот на почетокот на користењето на секоја транша, да не се подолги:

1) од 12 месеци – за залихи на пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури односно домашно сурово масло и шеќерна репка и шеќер, и да не го преминуваат за: пченица – 31 јули, маслодајни култури – домашно сурово масло – 30 септември, оризова арпа – ориз, пченка и шеќерна репка – шеќер – 31 октомври 1985 година;

2) од осум месеци – за залихи на семенска пченица и семенска пченка и да не го преминуваат: за пченица 31 јануари, а за пченка 31 мај 1985 година;

3) од 15 месеци – за залихи на тутун и да не го преминуваат 31 мај 1986 година.

Одредбата на точка 22 став 3 од оваа одлука се однесува и на користењето на примарната емисија за залихи на семенска пченица и семенска пченка од оваа точка.

26. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во сезонски залихи на трпезно грозје и јаголката во ладилници, залихи на вино од домашно производство во винарски подруми на општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки од домашно производство (точка 21 одредба под 4) банките можат да ја користат до височина од 40% од состојбата на нивните побарувања од организациите на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во тие залихи, а најмногу до 40% од вредноста на залихите по основ на кои е користена монетизација.

Роковите за враќање на примарната емисија од став 1 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на примарната емисија не можат да бидат подолги:

1) од шест месеци – за залихи на трпезно грозје и јаголката во ладилници, со тоа што да не го преминуваат 30 април 1985 година;

2) од 12 месеци – за залихи на вино од домашно производство во винарски подруми во општествениот сектор, со тоа што да не го преминуваат 31 октомври 1985 година;

3) од три месеци – за залихи на месо во ладилници и за залихи на млечни производи од домашно производство.

Корисници на примарната емисија по основ на монетизација од оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на трпезно грозје и јаголката во ладилници – производителските организации на здружен труд и организации што се занимаваат со промет на тие производи на големо за количините складирани во ладилници;

2) за залихи на вино – организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на вино;

3) за залихи на млечни производи – организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

4) за залихи на месо во ладилници – организациите на здружен труд на кланичката индустрија.

Под залихи на вино за кои може да се користи примарна емисија за монетизација во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите на вино произведено во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Под залихи на млечни производи за кои може да се користи примарната емисија во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите кои по својот квалитет им одговараат на пропишаните стандарди.

Врз користењето на примарната емисија од оваа точка се применуваат одредбите на точка 25 став 2 од оваа одлука, кои се однесуваат на обврската за враќање на користените средства во согласност со динамиката на потрошокот и со реализацијата на залихите.

27. За користење на примарната емисија по основ на монетизација на вложувањата во општествено-организираното производство и во залихи на земјоделски и прехранбени производи, покрај документацијата од точ. 22 до 26 на оваа одлука, банките ѝ доставуваат на народната банка:

1) договори за монетизација на вложувањата на организацијата на здружен труд, посебно за секој вид производство и гоњење, односно залихи, со преглед на договорената динамика на враќање на користените средства за монетизација;

2) фактури и други исправи или изводи од книговодствената состојба на крајот на претходната декада за количината и вредноста на залихите за кои се користи примарната емисија од точ. 25 и 26 на оваа одлука;

3) потврди од Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи или од соодветна самоуправна заедница (фонд и сл.) во републиката односно во автономната покраина за регистрирање на договореното гоњење и испорака на добиток односно живина за која се користи монетизација;

4) потврди од Фондот за стимулирање на извозот на жита и преработки од жита или од соодветната самоуправна заедница за стимулирање на извозот на жита и преработки од жита за регистрирањето на договорот за производство и испорака на семенска пченица и семенска пченка за кои се користи монетизација;

5) друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека добитните средства се користат наменски и дека во секое време користењето на тие средства е покриено со соодветна вредност на производството односно залихите на определени земјоделски и прехранбени производи.

28. Пресметка на вредноста на производството и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во монетизацијата на вложувањата во производството, односно залихите по оваа одлука, ќе се врши, во согласност со член 48 на Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/82), по утврдените производителски продажни цени, а за производите за кои тие цени не се утврдуваат – по остварените вкупни цени. За производите за кои не се пропишани производителски продажни цени, односно не постојат остварени откупни цени, пресметки на вредноста на производството и залихите на тие производи ќе се вршат според остварените продажни цени на производителите намалени за 15%.

3. Користење на примарната емисија за монетизација на вложувањата во формирањето на пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи

29. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во формирањето на пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи (точка 9 одредба под 3), што се формираат на ниво на општествено-политичките заедници (општините, автономните покраини, републиките и федерацијата), банките можат да ја користат до височина од 50% од состојбата на нивните побарувања по основ на монетизацијата што за таа намена ја користиле организациите на здружен труд, односно други општествено-правни лица кај кои се формираат тие резерви.

Одредбата на став 1 од оваа точка за монетизација на вложувањата во пазарни стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи на ниво на федерацијата се однесува и на стоковните резерви на тие производи што се формираат од домашно производство како сојузни стоковни резерви, во согласност со одредбите од Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/75 и 40/81).

Рокот за враќање на примарната емисија од ст. 1 и 2 на оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот на користењето на секој поединечен износ – транша на примарната емисија.

Примарната емисија од оваа точка банките можат да ја користат врз основа на следните исправи што ѝ ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договорот за монетизација што банката го склучила со организација на здружен труд односно со друго општествено правно лице кај кое се формираат резервите;

2) договорот за складирање на стоковните резерви склучен меѓу корисникот на монетизацијата и складарот во кој, покрај другото, е предвидена и обврска за складарот на корисникот на монетизацијата месечно да му дава податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактурите и другите исправи со кои се докажуваат количината и вредноста на залихите на стоковните резерви по основ на кои се користи монетизацијата и друга документација и книговодствени состојби со кои се докажува формирањето односно постоењето на тие залихи;

4) прегледот на договорената динамика на враќање на користените средства.

Пресметка на вредноста на земјоделските и прехранбените производи заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во монетизацијата од оваа точка ќе се врши по цените според кои се формираат тие резерви.

4. Користење на примарната емисија за монетизација на побарувањата по основ на продажба, односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата

30. Примарната емисија за монетизација на побарувањата по основ на продажба, односно купување на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит во земјата (точка 9 одредба под 4) банките можат да ја користат:

1) за продажба на кредит – врз основа на невтасани меници издадени во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањата, што банките ги имаат во својот меничен портфел, а што од организациите на здружен труд ги купиле (ексконтирале) на начинот и под условите што се пропишани во чл. 16 и 17 на тој закон;

2) за купување на кредит – врз основа на договори за кредити дадени на организации на здружен труд – инвеститори за купување на домашна опрема односно бродови на кредит – врз основа на договори за купопродажба и меници што банките ги прибавиле за обезбедување на враќањето на дадените кредити.

Примарната емисија за монетизација од одредбата под 1, став 1 на оваа точка банките можат да ја користат само врз основа на меници што се издадени по договори за купопродажба на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит, а кои втасуваат за плаќање во рок до ед-

на година, почнувајќи од денот на користењето на примарната емисија, и тоа во височина до 65% односно за продажба на шински возила до 90% од износот на номиналната вредност на тие меници.

Примарната емисија за монетизација од одредбата под 1 став 1 на оваа точка, по основ на меници земени во есконт од прометни организации на здружен труд кои посредуваат во купопродажба меѓу производителите и инвеститорите, банките можат да ја користат само под услов да располагаат со документација од која се гледа дека таа прометна организација му ги платила на производителот во готово опремата, бродовите односно шинските возила од домашно производство испорачани на инвеститорот на кредит.

Под продажба на кредит, во смисла на оваа точка, се смета продажбата на опрема, бродови и шински возила на кредит чиј рок на плаќање не е пократок од две години.

Примарната емисија за купување на домашна опрема и бродови на кредит, банките можат да ја користат во височина до 65%, за купување на шински возила на кредит до 90% од износот на побарувањата по кредити дадени на организации на здружен труд – купувачи инвеститори, што втасуваат за наплата во рок до една година, почнувајќи од денот на користењето на примарната емисија кај народната банка по овој основ.

Во побарувањата од став 5 на оваа точка не можат да се засметуваат побарувањата по основ на кредити дадени на железнички транспортни организации на здружен труд во смисла на Законот за обезбедување средства на железничките транспортни организации на здружен труд за купување на шински возила од домашно производство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82).

Како домашна опрема, бродови и шински возила, во смисла на оваа точка, се сметаат финалните производи на домашните организации на здружен труд во дејноста на: металепреработувачката, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, бродоградбата и производството на електрични машини и апарати наменети за инвестиции во основните средства на организации на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 7 од оваа точка, како домашна опрема се сметаат и гумени транспортни ленти и цементноазбестни цевки што, по својата технолошка функција, се составни делови на инвестиционата опрема од тој став и што им се испорачуваат непосредно на организации на здружен труд – купувачи инвеститори.

Со продажбата, односно купувањето на домашна опрема, бродови и шински возила на кредит, во смисла на оваа точка, се издначуваат плаќањата по фазите на производството на бродови и други пловни морски и речни објекти и друга опрема што се произведува по фази до височината и вредноста на одделна завршна фаза, ако купувачот – инвеститор ја прифатил обврската за плаќање по фази и му ги врачил на производителот мениците издадени во смисла на одредбата под 1 став 1 од оваа точка, во височина на вредноста на завршната фаза.

Со користењето на примарната емисија од одредбата под 2 став 1 од оваа точка се издначува и користењето на примарната емисија за монетизација на побарувањата по основ на продажба на земјоделски машини и друга земјоделска опрема од домашно производство на индивидуални земјоделски производители на кредит непосредно од страна на производители или преку други организации на здружен труд.

5. Користење на примарната емисија за монетизација на вложувањата во формирање залихи на јаглен од домашно производство

31. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во формирање залихи на јаглен од домашно производство (точка 9 одредба под 5) банките можат да ја користат:

1) за сезонски залихи на јаглен во рудници за јаглен;

2) за залихи на јаглен кај термоелектрани и други големи потрошувачи на јаглен во стопанството што имаат континуирана потрошувачка на јаглен во текот на годината;

3) за залихи на јаглен кај организации на здружен труд во стопанството – големи потрошувачи на јаглен кои имаат потрошувачка на јаглен од сезонски карактер во текот на годината (сезона на производствена кампања и сезона на греење);

4) за сезонски залихи на јаглен кај трговијата во поголемите потрошувачки центри.

Примарната емисија за монетизација од став 1 на оваа точка за сезонски залихи на јаглен во рудници за јаглен и за залихи на јаглен кај термоелектрани, банките можат да ја користат до височина од 55%, а за залихи на јаглен кај другите корисници од тој став – до височина од 45% од состојбата на нивните побарувања од организации на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во тие залихи.

Примарната емисија за сезонски залихи на јаглен од одредбата под 1 став 1 на оваа точка, банките можат да ја користат во периодот од 1 март до 31 октомври, со тоа што корисници на монетизацијата можат да бидат организациите на здружен труд – производители на јаглен кои на своите депонии имаат залихи на јаглен произведен во 1984 година во количини што не се помали од количините што одговараат на просечното производство во текот на 45 дена остварено во претходната година, како и роковите за враќање на користените средства да не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

Примарната емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од одредбата под 2 став 1 на оваа точка, банките можат да ја користат врз основ на побарувањата од термоелектрани по основ на монетизација на вложувањата во залихи на јаглен потребни за просечна потрошувачка до 45 дена, како и за залихи на јаглен кај други организации на здружен труд во стопанството, кои имаат континуирана потрошувачка на јаглен, а чија вкупна потрошувачка во текот на годината изнесува најмалку 120.000 тони, под услов роковите договорени за враќање на користените средства да не можат да бидат подолги од 45 дена, почнувајќи од денот на нивното користење.

Примарната емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од одредбата под 3 став 1 на оваа точка банките можат да ја користат врз основа на побарувањата од организации на здружен труд по основ на монетизација на вложувањата во залихи на јаглен купени во периодот од 1 април до 30 септември 1984 година, под услов корисници на монетизацијата по овој основ да можат да бидат организациите на здружен труд во стопанството чија вкупна годишна потрошувачка на јаглен изнесува најмалку 30.000 тони и роковите за враќање да не можат да бидат подолги од шест месеци почнувајќи од денот на користењето на средствата по овој основ, со тоа што да не можат да го преминуваат 28 февруари 1985 година.

Примарната емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од одредбата под 4 став 1 од оваа точка, банките можат да ја користат врз основа на побарувањата од прометни организации на здружен труд што се занимаваат со промет на огревен материјал во поголемите потрошувачки центри за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен купен од рудници за јаглен во периодот од 1 април до 30 септември 1984 година. Примарната емисија за залихи на јаглен од овој став банките можат да ја користат под услов да е во прашање монетизација на вложувања во залихи на јаглен кај организации на здружен труд кои годишно испорачуваат најмалку 10.000 тони јаглен и роковите договорени за враќање на користените средства да не можат да бидат подолги од шест месеци, почнувајќи од денот на користењето на тие средства и да не можат да го преминуваат 31 јануари 1985 година.

32. Примарната емисија за монетизација на вложувањата во залихи на јаглен од точка 31 на оваа одлука бан-

ките можат да ја користат врз основа на следните исправи, што ѝ ги доставуваат на народната банка и тоа:

1) договори за монетизација на вложувањата во формирањето на тие залихи на јаглен склучени со организации на здружен труд;

2) извод од книговодствената состојба за залихите на јаглен на депониите во рудниците за јаглен;

3) договори за купопродажба и за динамиката на испораките на јаглен склучени помеѓу организации кои, по оваа одлука, можат да користат монетизација по основ на вложувањата во залихи на јаглен и организации – производители на јаглен;

4) фактури и други исправи со кои се докажуваат количината и вредноста на залихите на јаглен по основ на кои се користи монетизација;

5) друга вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека средствата користени по пат на монетизација се користат наменски и дека во секое време постои покривање на соодветната вредност на залихите на јаглен по основ на кои е користена монетизација.

Пресметка на вредноста на залихите на јаглен, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во монетизацијата за залихи на јаглен од точка 31 став 1 одредби под 1 на оваа одлука, ќе се врши по продажните цени на производителите на јаглен, а за залихите од одредбите под 2 до 4 став 1 на оваа точка – по набавните цени на јагленот.

6. Монетизација на вложувањата за увоз на определени производи

33. Примарната емисија за монетизација на вложувањата на организациите на здружен труд за увоз на определени производи банките можат да ја остварат согласно со прописот што се донесува врз основа на точка 5 став 6 од Одлуката за целите во 1984 година.

IV. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃАНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕФИНИТИВНА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ

34. Примарната емисија во 1984 година ќе се користи и за одобрување на кредити на банките врз подлога на кредити дадени на граѓани за станбена изградба, купување на станови и изградба и опремување на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од девизните сметки на граѓаните.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат во височина од 25% од износот на одобрените и искористените кредити во 1984 година дадени на граѓани за намените од тој став.

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на банките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот на давањето на кредитот на банката од страна на народната банка.

За користење на кредити од оваа точка банките поднесуваат до народната банка преглед на одобрените и искористените кредити дадени на граѓани за намените од став 1 на оваа точка; одвоено за станбена изградба и за купување на станови, а одвоено за други намени. Во тие прегледи банките даваат податоци за износот на одобриениот и искористениот кредит, за износот на продадените девизи, искажан во странска валута и во динарска противвредност на денот на продажбата, за височината на сопственото учество, односно на орочениот депозит и за договорениот рок за враќање на кредитот. На барање од народната банка банките поднесуваат и друга потребна документација.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

35. Народната банка, во согласност со точка 7 став 3 од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, ако утврди дека банката не постапила во смисла на став 2 од

таа точка, ќе ѝ го запре на таа банка натамошното користење и давање на сите кредити и други пласмани од примарната емисија и ќе пристапи кон наплата од таа банка на сите побарувања по основ на веќе дадените кредити и другите пласмани од примарната емисија.

Народната банка ќе постапи по став 1 на оваа точка веднаш по истекот на рокот од пет дена од денот на приемот на пријавата од надлежниот орган на пазарната инспекција, ако банката во тој рок не ја извести односно ако не ѝ достави докази за преземените мерки од точка 7 став 2 на Одлуката за остварување на целите во 1984 година, како и ако од примениот извештај произлегува дека банката не ги презема тие мерки.

По истекот на рокот од став 2 на оваа точка Народната банка веднаш ќе донесе решение со кое на банката ѝ го укинува натамошното користење и давање на сите кредити и други пласмани од примарната емисија и ѝ наложува да ги намира своите побарувања на народната банка по основ на кредитите и другите пласмани што ѝ се веќе дадени од примарната емисија. Рокот на траењето на преземените мерки по решението не може да биде пократок од 30 дена од денот на донесувањето на решението.

Ако банката во рокот определен во решението од став 3 на оваа точка не ѝ достави на народната банка докази дека постапила во смисла на точка 7 став 2 од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, мерката за укинување на користењето на примарната емисија по сите основи се продолжува и народната банка е должна преку суд да бара наплата на сите свои побарувања од банката по основ на користените средства од примарната емисија.

36. Народната банка, во согласност со точка 11 став 4 од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, кога ќе утврди дека банката давала нови кредити за подготовка на производство за извоз, за производство за извоз и за извоз на организации на здружен труд и други општествени – правни лица кои дел од девизите за општествено признати репродукциони потреби ги држеле на девизната сметка подолго од 15 дена од денот на приливот на девизите на девизната сметка, ќе ѝ го запре на таа банка натамошното користење на примарната емисија по сите основи и ќе пристапи кон наплата од таа банка на сите свои побарувања по основ на користење на примарната емисија.

Народната банка ќе постапи по став 1 на оваа точка веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот кога ќе утврди дека банката продолжила со давање на нови кредити спротивно на член 81 став 2 од Законот за девизното работење.

Донесувањето на решение и траењето на преземените мерки, народната банка го спроведува по постапката и на начинот што се предвидени во точка 35 ст. 3 и 4 на оваа одлука.

Заради контрола на спроведувањето на одредбите од член 81 ст. 2 и 3 од Законот за девизното работење, банката ќе обезбеди евиденции за роковите на приливот и одливот, односно на продажбата на дел од девизите за општествено признати репродукциони потреби.

Врз основа на евиденцијата од став 4 на оваа точка банките ќе ѝ доставуваат на надлежната народна банка месечен извештај за износот на делот од девизите за општествено признати репродукциони потреби што организациите на здружен труд и други општествено правни лица го задржале на девизната сметка подолго од 15 дена сметајќи од денот на приливот на тие девизи на девизната сметка, како и за дадените нови кредити, односно пласмани на тие организации за подготовка на производство за извоз, за производство за извоз и за извоз на стоки и услуги.

Покрај евиденциите и извештаите од ст. 4 и 5 на оваа точка, банката е должна при користењето на примарната емисија во смисла на оваа одлука да ѝ поднесе на народната банка изјава дека не давала нови кредити на организации на здружен труд и на други општествени правни лица спротивно на член 81 став 2 од Законот за девизното работење.

37. Народната банка, во согласност со точка 8 став 4 од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, кога ќе утврди дека банката не постапила во смисла на став 3 од таа точка, ќе ѝ го укине на таа банка користењето на примарната емисија по основ од тој став и ќе пристапи кон наплата од таа банка на побарувањата по основ на користењето на примарната емисија за производите од тој став.

Народната банка ќе постапи по став 1 на оваа точка веднаш по истекот на рокот од пет дена од денот на приемот на известувањето од точка 8 став 3 на Одлуката за остварување на целите во 1984 година, ако банката во тој рок не ја извести народната банка односно ако не ѝ достави докази за преземените мерки од тој став, како и кога од применото известување произлегува дека банката не ги презела мерките од тој став.

Донесувањето на решение и траењето на преземените мерки народната банка го спроведува по постапката и на начинот што се предвидени во точка 35 ст. 3 и 4 на оваа одлука.

За да се обезбеди следење на кредитите за залихи на определени производи банките ќе ѝ доставуваат на народната банка месечни извештаи за состојбата и вредноста на кредитираните залихи. Тие извештаи банката ќе ги доставува до 15. во тековниот месец за претходниот месец, на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

38. Народната банка, во согласност со точка 9 став 3 од Одлуката за остварување на целите во 1984 година, кога ќе утврди дека банката не постапила во смисла на став 2 од таа точка, ќе ѝ го укине на таа банка користењето на примарната емисија по кредитите од тој став и ќе пристапи кон наплата од таа банка на побарувањата по основ на користењето на примарната емисија за производите од тој став.

Народната банка ќе постапи по став 1 на оваа точка веднаш по истекот на рокот од пет дена од денот на приемот на пријавата од точка 9 став 1 на Одлуката за остварување на целите во 1984 година, ако банката во тој рок не ја извести народната банка, односно ако не ѝ достави докази за преземените мерки од тој став, како и кога од применото известување произлегува дека банката не ги презела мерките од тој став.

Донесувањето на решение и траењето на преземените мерки народната банка го спроведува по постапката и на начинот што се предвидени во точка 35 ст. 3 и 4 на оваа одлука.

39. Народната банка ќе ѝ доставува на Народната банка на Југославија најдоцна до 20. во тековниот месец за претходниот месец месечни извештаи за мерките преземени спрема банките во смисла на одредбите од точ. 35 до 38 на оваа одлука, како и збиен извештај од точка 37 став 4 на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на оваа точка народните банки ќе го доставуваат на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

40. Народната банка ќе купува меници од банките, ќе им одобрува на банките кредити врз основа на тие меници и врз основа на странски хартии од вредност и ќе им одобрува на банките користење на примарната емисија преку монетизација со селективно обележје по оваа одлука, под услов банките тие меници да ги есконтирале, да им дале кредити на организации на здружен труд односно организациите на здружен труд да го оствариле користењето на средствата по пат на монетизација со селективно обележје по есконтните односно каматните стапки предвидени со самоуправната спогодба на банките.

Ако банките не ја склучат самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка есконтната стапка на есконтнираните меници односно каматната стапка на кредитите и користената монетизација со селективно обележје од примарната емисија може да изнесува најмногу до два процентни поени над есконтната, односно каматната стапка што банките ја плаќаат на користената примарна емисија, во сог-

ласност со Одлуката за каматните стапки за купување на хартии од вредност и на кредитите од примарната емисија.

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се применуваат на Југословенската банка.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

41. Пресметувањето на динарската противвредност на странски средства за плаќање на странски хартии од вредност заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во смисла на оваа одлука ќе се врши, и тоа:

1) за плаќање, односно за наплатување во конвертибилна валута – по продажниот курс утврден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на единствениот девизен пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е извршен извозот односно во кој настанала обврската за плаќање на царина за стоки што се увезуваат;

2) во клириншкиот платен промет – со примена на пропишаниот курс за пресметување на плаќањето и наплатата.

42. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 9

2 март 1984 година
Белград

Претседател на Советот на гувернерите
губернер
на Народната банка на Југославија,
Радван Макиќ, с. р.

155.

Врз основа на член 116 став 1 и член 129 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), член 22 став 2 точка 2 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82) и член 66 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81) Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО

1. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, на организацијата на здружен труд регистрирана за вршење на надворешнотрговски промет може да ѝ даде одобрение за држење девизи на сметки во странство, а на организацијата на здружен труд која врши услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет и на заедницата за осигурување, односно на заедницата за реосигурување – одобрение да може со странски партнер да договори плаќање и наплатување на услугите преку контокорентна сметка, под условите утврдени со оваа одлука.

Одобрењата од став 1 на оваа точка се даваат на определено време, но најдолго на една година.

Ако организацијата на здружен труд има потреба за држење на девизи во странство и над една година, должна е пред истекот на тековната година да ѝ се обрати на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина со ново барање во кое ќе го наведе износот на девизите што може да ги држи во странство во наредната година, со ново образложение и со поднесување на соодветна документација.

2. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд да ѝ даде одобрение за држење девизи на сметките во странство:

1) за изведување на инвестициони работи во странство – до 20% од вредноста на склучената работа, и тоа:

– за потребите на снабдување и одржување на погони, градилишта и други работни единици и за обезбедување сместување и исхрана на работниците и за трошоците во врска со редовното тековно одржување на просториите (канцелариите, мензите, спалните и др), во височина на едномесечните трошоци за тие намени, а по претсметката што се поднесува со барањето за издавање на одобрение;

– за дел од авансот примен од страна на партнерот, ако со договорот за изведување на инвестициони работи тој дел од авансот е условен со држење девизи на сметка во странство, или за дел од странскиот кредит добиен за финансирање на таа работа, ако со договорот за кредит тој дел од кредитот е условен со држење девизи на сметка во странство;

2) за вредноста на работите со наплата во локалната валута (што не може да се трансферира) за кои е добиено одобрение од надлежната народна банка за наплата во друга валута, а не во пропишаната;

3) за давање на кауции или полагање на депозит за добро, квалитетно и навремено извршување на определени работи, ако странскиот содоговарач тоа го условува со поднесување на докази, и тоа: фотокопија на договорот или барањето на странскиот содоговарач, односно на условите од распишаната лицитација, или фотокопија на прописите на странската земја која предвидува обврска за давање кауција или полагање на депозит за добро извршување на определена работа.

Во одобрението се искажуваат посебно основот, намените на средствата и износот на кој тоа е дадено.

3. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд која врши услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет и на заедница за осигурување односно на заедница за реосигурување да ѝ даде одобрение плаќањето и наплатувањето на услугите да го врши преку контокорентната сметка што ја има со странскиот партнер.

Долговното односно побарувачкото салдо на контокорентната сметка во текот и на крајот од календарската година може да изнесува до 20% од износот на фактурираните услуги во претходната година за организациите од став 1 на ова точка.

Со барањето, организацијата на здружен труд од став 1 на оваа точка и го поднесува на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина договорот со странскиот партнер со кој е утврдено плаќањето и наплатувањето да се врши преку контокорентната сметка, како и видот на услугата.

По престанувањето на контокорентниот однос, долговното односно побарувачкото салдо мора да се намирн во рок од 60 дена од денот на престанувањето на тој однос, со извршување на услугата, а по исклучок со плаќање односно наплата во конвертибилни девизи.

4. Организациите на здружен труд кои вршат услуги на превоз во железничкиот и воздушниот сообраќај и организациите на здружен труд кои вршат поштенски, телеграфски и телефонски услуги, врз основа на меѓународни конвенции и договори што се ратификувани, ги плаќаат и наплатуваат услугите преку контокорентна сметка согласно со тие конвенции односно договори.

5. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, во смисла на член 22 став 2 точка 2 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, може да ѝ даде одобрение на организацијата на здружен труд акциите на вложените средства во акционерско друштво во странство да ги држи кај странска банка:

1) ако прописите на странската земја условуваат држење на акции во странство, за што е должна да и поднесе потврда на Стопанската комора на Југославија или на конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во односната странска земја;

2) ако со статутот на акционерското друштво е предвидена обврска за држење на акциите во странство, за што организацијата на здружен труд е должна да поднесе извод од статутот на тоа друштво.

Пред прибавувањето на одобрението од став 1 на оваа точка организацијата на здружен труд не може да купува акции.

6. Кон барањето за држење девизи на сметките во странство од точ. 2 и 5 на оваа одлука, односно кон барањето за вршење на работењето преку контокорентната сметка од точка 3 на оваа одлука подносителот на барањето го прилага мислењето на домашната овластена банка за бонитетот на странската банка.

7. По исклучок од одредбите на оваа одлука, гувернорот на народната банка на републиката односно гувернорот на народната банка на автономната покраина може да и одобри на организацијата на здружен труд да држи девизи на сметката во странство и во други случаи кои не се предвидени со оваа одлука, ако од поднесената документација оцени дека причините за држење девизи во странство се оправдани.

8. Организациите на здружен труд на кои им е дадено одобрение во смисла на оваа одлука се должни на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина да и доставуваат извештаи за плаќањето и наплатувањето, како и за состојбата на сметките во странство за секое тримесечје, и тоа до 15 во месецот за изминатото тримесечје.

Во извештаите од став 1 на оваа точка се искажуваат девизите и динарите пресметани по курсот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет кој важи на денот на истекот на периодот за кој се поднесува извештај и основите по кои се држат девизите и во кои валути (конвертибилни и клириншки), а валутите што не можат да се трансферираат се искажуваат во оригинална валута.

Документацијата за плаќањето и наплатувањето, извршени преку сметката од став 1 на оваа точка, организациите на здружен труд се должни да ја држат средена во своето книговодство.

Организациите на здружен труд од точка 4 на оваа одлука не се должни да доставуваат извештаи од став 1 на оваа точка, а документацијата врз основа на која се вршеат плаќањата и наплатувањата преку контокорентната сметка мораат да ја држат средена во своето книговодство.

9. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и доставува на Народната банка на Југославија збиен шестмесечен и годишен извештај за дадените одобренија и за прометот и состојбата на девизите што организациите на здружен труд ги држат во странство, во рок од 45 дена од денот на истекот на периодот за кој се поднесува извештајот.

Податоците во извештаите од став 1 на оваа точка се искажуваат во илјади динари, по курсот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет кој важи на денот на истекот на периодот за кој се поднесува извештај. Валутата што не може да се трансферира се искажува во оригиналната валута и во динари по курсот од листата на девизи што ја утврдува Народната банка на Југославија, на денот на истекот на периодот.

Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина е должна по истекот на тримесечјето до 10 во наредниот месец да и доставува на Народната банка на Југославија извештај за одобренијата издадени во смисла на точка 7 од оваа одлука.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за давање одобрение на организациите на здружен труд да држат девизи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/83).

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О.бр. 18
28 март 1984 година
Белград

Претседател на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

156.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за здружување во Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/78), работните организации за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај Титоград, Беловар, Дубровник, Карловац, Осиек, Риека, Пула, Славонски Брод, Сплит, Шибеник, Вараждин, Задар, Загреб, Скопје, Белград, Чачак, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Ниш, Светозарево, Титово Ужице, Приштина, „Јужна Бачка” од Нови Сад, „Северна Бачка” од Суботица „Јужни Банат” од Панчево, „Северни Банат” од Кикинда, „Сомбор” од Сомбор, „Срем” од Сремска Митровица и „Зрењанин” од Зрењанин, што се здружуваат непосредно во Заедницата на ЈПТТ, работните организации за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај „Бања Лука” од Бања Лука, „Бихаќ” од Бихаќ, „Брчко” од Брчко, „Добој” од Добој, „Горажде” од Горажде, „Јајце” од Јајце, „Ливно” од Ливно, „Мостар” од Мостар, „Приедор” од Приедор, „Сараево” од Сараево „Требиње” од Требиње, „Тузла” од Тузла и „Зеница” од Зеница, што се здружуваат во Заедницата на ЈПТТ преку Сложената организација на здружен труд за ПТТ сообраќај на Босна и Херцеговина – Сараево, работните организации за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај Целје, Копер, Крањ, Љубљана, Марибор, Мурска Собота, Нова Горица, Ново Место и Трбовле, што се здружуваат во Заедницата на ЈПТТ преку Здружените ПТТ организации на Словенија – Љубљана, републиките и покраинските самоуправни интересни заедници за ПТТ сообраќај и Сојузот на самоуправните интересни заедници за ПТТ сообраќај на Југославија склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ПТТ МРЕЖА СО КОРИСНИЦИТЕ НА ПТТ УСЛУГИ

1. Општи одредби

Член 1

Со Самоуправната спогодба за работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги (во натамошниот текст: Спогодбата) организациите на здружен труд за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ организации) го утврдуваат распоредот, почетокот и завршувањето на работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги, во согласност со месните потреби на корисниците на ПТТ услуги, можностите на ПТТ организации, законот, одредбите на оваа и други самоуправни спогодби и во согласност со општите акти на Заедницата на ЈПТТ со кои се уредуваат организацијата и вршењето на ПТТ услуги и се обезбедува правилно и непречено функционирање на ПТТ сообраќај.

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги мора да биде организирано така што да обезбедува што поцелосно и порационално користење на средствата за работа и што поефикасно и попродуктивно користење на трудот на работниците, како и да обезбедува намирување на потребите на корисниците на ПТТ услуги и усогласеност на заедничката работа со ПТТ организации со кои се поврзани во остварувањето на заедничките интереси.

ПТТ организации и самоуправните интересни заедници за ПТТ сообраќај (во натамошниот текст: СИЗ за ПТТ сообраќај), во согласност со критериумите од Спогодбата

и во зависност од месните потреби, сообраќајните врски за испраќање и пристигање на поштенските пратки во текот на денот, можностите на ПТТ организации, техничката опременост и другите услови, со самоуправни спогодба определуваат кој вид работно време ќе има единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги.

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај во согласност со критериумите од Спогодбата, во посебни случаи можат да го определат работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги и независно од утврдените видови работно време во Спогодбата.

Член 2

Заради задоволување на потребите на корисниците на ПТТ услуги и избор на најпогодно работно време на единиците на ПТТ мрежа, во смисла на член 1 од Спогодбата, со Спогодбата се утврдуваат:

- 1) мерилата за определување на работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги;
- 2) видовите работно време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги;
- 3) работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги во сабота, недела и во денови на државните празници;
- 4) работното време на помошните единици на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги;
- 5) работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги во летниот односно зимскиот период.

II. Мерила за определување на работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги

Член 3

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на поштенските услуги се утврдува во зависност од месните потреби на корисниците на ПТТ услуги, сообраќајните врски за испраќање и пристигање на поштенските пратки во текот на денот, можностите на ПТТ организации, техничката опременост и од другите услови на подрачјето на единиците на ПТТ мрежа.

Член 4

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на телеграфските и телефонските услуги се утврдува во зависност од месните потреби на корисниците на ПТТ услуги, можностите на ПТТ организации, техничката опременост и во зависност од други услови на подрачјето на единиците на ПТТ мрежа.

ПТТ организации се должни да ги воведат следните работни времиња со корисниците на телеграфските и телефонските услуги, барем кај една единица на ПТТ мрежа во местата што се наоѓаат во седиштето на:

- 1) транзитната телефонска централа – работно време од 0 до 24 часот, а по исклучок најмалку од 7 до 21 часот;
- 2) главната телефонска централа – работно време најмалку од 7 до 19 часот.

III. Видови работно време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги

Член 5

Видовите работно време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги се следните:

0 до 24 часот
7 до 24 часот

6 или 7 до 22 часот
7 или 8 до 21 часот
7 или 8 до 20 часот
7 или 8 до 19 часот
7 или 8 до 18 часот
7 или 8 до 9,30; 10 до 15,30 и 16 до 18 часот

7 или 8 до 17 часот
8 или 9 до 17 часот
8 или 9 до 16 часот
7 до 12 и 16 до 18 часот
7 до 12 и 17 до 19 часот
8 до 13 и 16 до 18 часот
8 до 13 и 16 до 19 часот
8 до 12 и 16 до 18 часот
8 до 10 и 12 до 14 часот
8 до 9 и 12 до 14 часот
7 или 8 до 9,30 и 10 до 15 часот
7 или 8 до 9,30 и 10 до 14 часот
7 или 8 до 15 часот
7 или 8 до 14 часот
7 или 8 до 12 часот
7 или 8 до 11 часот
7 или 8 до 10 часот

Ако одделни поштенски услуги со корисниците се вршат во рамките на работно време пократко од работното време од став 1 на овој член, тоа работно време мора да биде истакнато на влезот од деловната просторија на единиците на ПТТ мрежа.

Член 6

Работните времиња во единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги во сезоната на зголемена или намалена побарувачка за ПТТ услуги и можат да се менуваат, така што да се воведат работно време различно од работните времиња од член 5 на Спогодбата, или едно од следните работни времиња:

7 до 12 и 18 до 21 часот
7 до 11 и 18 до 21 часот
7 до 10 и 17 до 20 часот
7 до 10 и 18 до 20 часот
7 до 10 и 15 до 19 часот
8 до 12 и 18 до 20 часот

ПТТ организации во зависност од побарувачката за ПТТ услуги и своите можности а во договор со корисниците на ПТТ услуги определуваат кое работно време во сезона ќе го има единиците на ПТТ мрежа.

IV. Работно време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги во сабота, недела и во денови на државни празници

Член 7

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај го определуваат работното време на единиците на ПТТ мрежа во сабота, недела и во денови на државни празници, во согласност со месните потреби.

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај можат да определат одделни единици на ПТТ мрежа, во сабота, недела и во денови на државни празници да не работат, да работат као и во другите работни денови, да имаат друг вид работно време од Спогодбата, или на подрачјата на одделни единици на ПТТ мрежа и на нивни делови да се ограничи обемот и видот на ПТТ услуги под услов да се обезбеди квалитет на ПТТ услуги во согласност со законот, другите прописи што се однесуваат на вршењето на услугите, самоуправните спогодби и во согласност со актите на Заедницата на ЈПТТ со кои се уредуваат организацијата и вршењето на ПТТ услуги.

V. Работно време на помошните единици на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги

Член 8

Работното време на помошните единици на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги може да биде следното:

- 1) едно од видовите работни времиња наведени во член 5 од Спогодбата, или
- 2) некое друго работно време што спогодбено ќе го утврдат ПТТ организации и поединец, односно организа-

ција која прифатила да врши работи на помошна единица на ПТТ мрежа.

VI. Работно време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги во летен односно зимски период

Член 9

ПТТ организации можат да воведат во единиците на ПТТ мрежа други видови работно време во летен односно зимски период во договор со корисниците на ПТТ услуги во рамките на СИЗ за ПТТ сообраќај.

VII. Други одредби

Член 10

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги мора да биде видно истакнато на влезот во просториите на единиците на ПТТ мрежа, што се користат непосредно за работа со корисниците на ПТТ услуги, а работното време за вршење на одделни ПТТ услуги – мора да биде истакнато и во односните места во кои се вршат тие услуги.

Член 11

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги може да се менува во текот на годината двапати, а тоа:

- 1) со важење од 1 јануари тековната година;
- 2) со важење од 1 јуни тековната година.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, промени на работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги можат да се вршат во текот на годината, ако со денот на вклучувањето на телефонската централа во автоматскиот меѓумесен сообраќај дојде до промена што бараат и промена на работното време со корисниците на ПТТ услуги, или ако се вовеле друг вид работно време во летниот односно зимскиот период, како и во сезона на зголемена односно намалена побарувачка за ПТТ услуги.

Член 12

Најмалку 30 дена пред денот на воведувањето на телеграфски и телефонски сообраќај во новоотворена единица на ПТТ мрежа, пред промената на работното време во телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, како и пред другите промени во врска со работното време, ПТТ организации се должни писмено да ја известат Заедницата на ПТТ заради објавување на соодветно известување во „ПТТ весник“.

Работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги се внесува во соодветните публикации што ги објавува Заедницата на ЈПТТ.

Ивестувањето што се однесува на промената на работното време во летен односно зимски период и во сезона на зголемена односно намалена побарувачка за ПТТ услуги мора да содржи и податок за периодот во кој ќе се применува тоа работно време.

Член 13

Во случај на вонредни околности, работното време на единиците на ПТТ мрежа го уредува Заедницата на ЈПТТ, односно ПТТ организации во спогодба со надлежните органи на општествено-политичките заедници на соодветното подрачје.

ПТТ организации ја известуваат Заедницата на ЈПТТ за воведувањето на работно време во случај на вонредни околности.

VIII. Преодни и завршни одредби

Член 14

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето на Спогодбата во сила ПТТ организации се должни да ги усогласат работните времиња на своите единици на ПТТ

мрежа со корисниците на ПТТ услуги со одредбите на Спогодбата.

Член 15

Спогодбата ја склучуваат ПТТ организации здружени во Заедницата на ЈПТТ, републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за ПТТ сообраќај и Сојузот на самоуправните интересни заедници за ПТТ сообраќај на Југославија по постапката што е определена со самоуправниот општ акт.

Член 16

Со денот на влегувањето на Спогодбата во сила престанува да важи Одлуката за работното време на поштите, телеграфите и телефоните со корисниците на ПТТ услуги („ПТТ весник“, бр. 4/77).

Член 17

Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува по истекот на шест месеци од денот на нејзиното објавување во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0115-21964/81
15 март 1984 година
Белград

За Работната организација
за ПТТ сообраќај Титоград,
Поповиќ Веселин, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Дубровник,
Шобер Кларно, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Осиек,
Чокљат Никола, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Пула,
Шпада Јосип, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Сплит,
Церовиќ Гуро, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Вараждин,
Видовиќ Фрањо, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Загреб,
Штригоф Иван, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Белград,
Луковиќ Младен, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Крагуевац,
Лабудовиќ Вучиќ, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Крушевац,
Добрадолац Марко, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Светозарево,
Дејановиќ Радомир, с. р.

За Работната организација за
ПТТ сообраќај Приштина,
Робај Зекир, с. р.

- За Работната организација за
ПТТ сообраќај
„Северна Бачка“ Суботица,
Олах Јосип, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај
„Северни Банат“ Кикинда,
Попов Миладин, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај „Срем“
Сремска Митровица,
Хорватик Слободан, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај
„Бања Лука“ од Бања Лука
„Бихак“ од Бихак
„Брчко“ од Брчко
„Добој“ од Добој
„Горажде“ од Горажде
„Јајце“ од Јајце
„Ливно“ од Ливно
„Мостар“ од Мостар
„Приедор“ од Приедор
„Сараево“ од Сараево
„Требиње“ од Требиње
„Тузла“ од Тузла
„Зеница“ од Зеница
СОЗТ за ПТТ сообраќај
на Босна и Херцеговина Сараево,
Ивиќ Борис, с. р.
- За Републиката самоуправни
интересна заедница за ПТТ
сообраќај на СР Босна и Херцеговина – Сараево
Ивиќ Душан, с. р.
- За Републиката самоуправни
интересна заедница за ПТТ
сообраќај на СР Словенија
Љубљана,
Томажич Емил, с. р.
- За Републиката самоуправни
интересна заедница за ПТТ
сообраќај на СР Србија
Белград,
Мухамедагиќ Мухамед, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Беловар,
Шкалец Бранимир, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Карловац,
Ивковиќ Велимир, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Ријека,
Павковиќ Марко, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Шибеник,
Чипчиќ Крешимир, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Задар,
Петровиќ Љубо, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Скопје,
Вељановски Раде, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Чачак,
Ѓуковиќ Рајка, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Кралево,
Митиќ Драгољуб, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Ниш,
Силаев Милка, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај Титово Ужице,
Спасиќ Арсение, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај „Јужна Бачка“,
Нови Сад,
Продановиќ Милан, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај „Јужни Банат“
Панчево,
Чечовиќ Јован, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај „Сомбор“
Сомбор,
Ракочевиќ Јован, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај „Зрењанин“
Зрењанин,
Одациќ Борислав, с. р.
- За Работната организација за
ПТТ сообраќај
Целје
Копер
Крањ
Љубљана
Мурска Собота
Марибор
Нова Горица
Ново Место
Трбовле
- Здружените ПТТ организации
на Словенија
Љубљана
Митиќ Милош, с. р.
- За Републиката самоуправни
интересна заедница за ПТТ
сообраќај на СР Црна Гора
Титоград
Прелевиќ Радомир, с. р.
- За Републиката самоуправни
интересна заедница за ПТТ
сообраќај на СР Македонија
Скопје
Груевски Зоге, с. р.

За Покраинската самоуправна
интересна заедница за ПТТ
сообраќај на САП Војводина
Нови Сад,
Јовандиќ Душан, с. р.

За Сојузот на самоуправните интересни
заедници за ПТТ сообраќај на Југославија
Белград,
Леовац Василине, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за вршење на стопански дејности во странство (Пречистен текст), објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82, се поткрале подолу-наведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО (Пречистен текст)

Во член 111 во точка 27 наместо зборовите: „на член 123“ треба да стојат зборовите: „на член 117“, а во точка 28 наместо зборовите: „на член 123 од овој закон“ треба да стојат зборовите: „на член 122 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77)“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 9 април 1984 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за мерните единици и мерилата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, се поткрале подолунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА

1. Во член 10 став 1, во табелата, наместо ознаката за основната единица секунда: „S“ треба да стои ознаката „s“.

2. Во Прилог број 2 и табела 1, во колоната 4, за апсорбираната доза на јонизирачко зрачење треба да се брише една од ознаките: „J/kg“, а за еквивалентната доза на јонизирачко зрачење во истата табела во колона 4 треба да се додаде ознаката: „J/kg“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 9 април 1984 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХАНТИ

I

Се назначува

Анте Илиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во

Република Венецуела, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Ханти, со седиште во Каракас.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 7
13 март 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Србија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Марковић Светолика Бежидар;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мариновић Милорада Живорад, Милетић-Стефано-вић Драгутина Вера, Радовић Зарије Драгољуб;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Кораћ Веселина Првослав;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Јелић Михајла Добривоје, Милосављевић Драгољуба Бежидар, Остојић Радомана Милутин, Ристић Обрада Радојко, Тишма Милош;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Акиќ Стојана Блашко, Алексић Николе Милош, Бркић Сређоја Марко, Драндаревић Светозара Миладин,

Дрнадревић Властимира Станимирка, Глишић-Поповић Будимира Душанка, Марковић Милана Драгутин, Милановић Милана Миша, Милићевић Дмитра Мирко, Милошевић Ранислава Секула, Милутиновић Радивоја Славко, Митровић Војислава Драгутин, Никитовић Миљка Драгоје, Обрадовић Радоша Радоје, Пантић Јанићија Радован, Перишић Милија Душан, Пешић Ђорђа Милорад, Петровић Драгутина Миљојко, Петровић Милутина Урош, Поповић Петронија Видан, Прокич-Дружевић Марија Катина, Радовановић Владимира Петар, Ристовић-Стојановић Јаноша Вера, Симановић Војислава Радоје, Симеуновић Петка Томислав, Спасојевић Бранислава Благоје, Стојановић Драгутина Милан, Шаптовић Радована Ранко, Топаловић Милојка Гаврило, Тошић Радојка Славољуб, Варга Фрање Фрања, Весовић Живка Јован, Здравковић Богосава Петар;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ђоковић Драгиша Мирољуб, Ђукић Ратка Вукоман, Филипић Милана Петар, Јеремић Милана Божидар, Максимовић Косте Драгомир, Марковић Љубише Слободан, Петровић Драгиша Младенко, Полић-Пановић Љубинка Крстина, Ракић Љубише Радивоје, Стојичић Љубомира Вида, Шапоњић-Симеуновић Милована Нада, Терзић-Јосиповић Јована Милева;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Џајкић Милутина Драгољуб, Хабибовић Ђазима Емин, Јаковљевић Јакова Милан, Јовановић Грује Јован, Јовановић Душана Милутин, Кукањак-Марковић Милана Драгиња, Лојаница-Пантић Зарија Стоја, Максимовић Обрена Марко, Милошевић Станисава Љубиша, Миловић Војислава Станко.

Бр. 61
1 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

– за заслуги во давањето помош на југословенските логораши и за придонес во развивањето и јакнењето на пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шветска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Britta Lindstrom, dr Einar Walquist.

Бр. 65
30 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на добрососетската и пријателската соработка и на односите меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Унгарија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Horvath d-r Ferenc.

Бр. 66
30 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кнежевић Стјепана Младен;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Хаџовић Захира Тахир;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Мисирача Јошана Душан;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђукарић Гавре Средо, Миљановић Цвјетка Чедо, Тодоровић Николе Драго;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Лихић Сулејмана Енвер.

Бр. 69

6 јули 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

150. Одлука за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1984 година —	511
151. Правилник за вкупното траење на времето на управување со возило, за одморите на возачите и за начинот на работа на удвоените екипажи на возилата, во обем што влијае врз безбедноста на управувањето со возило — — — — —	512
152. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени — — — — —	515
153. Наредба за измена на Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи свињи и производи и сировини со потекло од свињи од Република Италија — — —	518
154. Одлука за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1984 година — — —	518
155. Одлука за условите за давање одобренија на организациите на здружен труд да држат девизи во странство — — — — —	527
156. Самоуправна спогодба за работното време на единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги — — — — —	528
Исправка на Законот за вршење на стопански дејности во странство (Пречистен текст) — — — —	532
Исправка на Законот за мерните единици и мерилата	532
Укази — — — — —	532
Одликувања — — — — —	532